

**КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2021 ГОДИНА
И ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ****НА**

**Групата чии носител е Друштво за градежништво,
производство и инженеринг увоз – извоз ПЕЛАГОНИЈА АД
Гостивар**

СОДРЖИНА:**ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ****ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

Консолидиран Извештај за финансиската состојба на ден 31.Декември	2021 година
Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка	2021 година
Консолидиран Извештај за готовинските текови за	2021 година
Консолидиран Извештај за промените на главнината за	2021 година

Белешки кон консолидиранитѝ финансиските извештаи

Консолидирана Годишна сметка за	2021 година
Консолидиран Годишен извештај за работењето за	2021 година



**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ГРУПАТА ЧИИ НОСИТЕЛ Е ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар**

Извештај за финансиските извештаи

На Ваше барање извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на Групата чии носител е Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз – извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар, кои што го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2021, како и Извештајот за сеопфатна добивка за периодот, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република С. Македонија, и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република С. Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.



БЕНД РЕВИЗИЈА И КОНСАЈТИНГ ДОО - ТЕТОВО

ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово

тел. 044 330 800

www.bend.com.mk

bendcons@t.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ГРУПАТА ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар – продолжение

Мислење

Според наше мислење, консолидираните финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз – извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар, заклучно со 31 декември 2021 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република С. Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Финансиските информации во консолидираниот годишен извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз – извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар за годината што заврши на 31 декември 2021 година.

Тетово 07.06.2022

Овластен ревизор

Душко Апостоловски



БЕНД Ревизија и консалтинг ДОО Тетово

Управител Душко Апостоловски

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2021

НА ГРУПАТА ЧИИ НОСИТЕЛ Е

Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз – извоз ПЕЛАГОНИЈА АД
Гостивар

А УЧЕСНИК ВО КОНСОЛИДАЦИЈАТА

Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз – извоз ПЕЛАГОНИЈА БЕОГРАД
Д.О.О.

Друштво за угостителство, туризам и услуги ПЕЛАГОС ДООЕЛ Гостивар

Приватна установа за социјална заштита на стари лица ПЕЛАМЕД Гостивар

СОДРЖИНА:

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	Стр.
Извештај за сеопфатна добивка за периодот 01.01 до 31.12.2021 година	2
Извештај за финансиската состојба на ден 31.12.2021 година	3
Извештај за паричните текови за периодот 01.01 до 31.12.2021 година	4
Извештај за промените на капиталот за периодот 01.01 до 31.12.2021 година	5
Белешки кон финансиските извештаи	6-32

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ
За годината што завршува на 31, Декември 2021 и 2020 (во 000 денари)

Позиција	број на белешка	Износ во 000 денари	
		Тековна година	Претходна година
ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		540,212	474,221
Приходи од продажба	4	528,601	448,943
Останати приходи	5	11,611	25,278
Залихи на готови производи и на надовршено производство на почетокот на годината	19	118,013	92,985
Залихи на готови производи и на надовршено производство на крајот на годината	19	162,220	118,013
РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		(481,130)	(436,877)
Трошоци од работењето	7	(298,588)	(214,972)
Набавна вредност на продадени стоки	8	(55,071)	(85,228)
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа И автогуми	8	-	(225)
Услуги со карактер на материјални трошоци	9	(24,518)	(25,293)
Останати оперативни расходи	12	(21,340)	(20,460)
Трошоци од вработените	10	(51,596)	(52,117)
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	11	(18,873)	(19,562)
Вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства	13	-	(13,655)
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	13	(1,006)	(4,781)
Останати трошоци од работењето	14	(10,138)	(584)
ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	6	2,964	921
ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	15	(513)	(635)
Добивка пред оданочување		105,740	62,658
Данок на добивка		(5,555)	(3,558)
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА		100,185	59,099

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на Директори на Друштвото и потпишани во негово име од

Извршен Директор



Сметководител

Белешките кон финансиските извештаи се интегриран дел од финансиските извештаи и треба да се читаат во врска со истите

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ на 31 Декември 2021 и 2020 (во 000 денари)

Позиција	Број на белешка	Тековна година	Претходна година
АКТИВА:			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА		249,928	237,412
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	16	80	159
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	17	249,848	237,253
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА		768,843	610,883
ЗАЛИХИ	19	179,965	144,876
КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА		474,732	332,956
Побарувања од купувачи	22	433,950	326,588
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	20	19,095	-
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	23	20,050	4,607
Побарувања од вработените	24	1,637	1,761
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	21	114,146	133,051
ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА		1,018,771	848,295
ПАСИВА:			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ		676,208	560,773
ОСНОВНА ГЛАВНИНА	Пк	25,547	25,547
РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	Пк	3,704	3,704
РЕЗЕРВИ	Пк	132,676	132,676
АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	Пк	414,096	339,746
ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	Бу	100,185	59,099
ОБВРСКИ		342,471	287,431
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	25	49,388	16,706
КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ		293,083	270,725
Обврски спрема добавувачи	26	279,562	257,141
Обврски за аванси, депозити и кауции	27	1,180	1,141
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести за плата	28 дел	1,281	3,343
Обврски кон вработените	29	6,832	8,147
Тековни даночни обврски	28 дел	4,221	945
Останати краткорочни обврски	30	7	7
ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	31	91	91
ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ		1,018,771	848,295

Извршен Директор

Сметководител

Белешкиот кон финансискиот извештај се интегриран дел од финансискиот извештај и треба да се читаат во врска со истите

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ
за годината која завршува на 31,12,2021 и 31,12,2020 (во 000 денари)**

Позиција	Претходна година	Претходна година
Готовински текови од деловни активности	(37,817)	33,310
Нето добивка/загуба после оданочување	100,185	59,099
Амортизација	18,873	19,562
Вредносно усогалсување	3,210	0
Разни приходи трошоци книжени непосредно на капиталот	(5,119)	287
Промени - Зголемување/намалување на :		
Залихи	(35,088)	(24,908)
Побарувања од поврзани друштва	0	1
Побарувања од купувачи	(107,362)	(46,117)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	(19,095)	11,897
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	(15,443)	(5,546)
Побарувања од вработените	124	(29)
Останати краткорочни побарувања	0	890
Побарувања по дадени заеми	0	6,149
Обврски спрема добавувачи	21,961	39,438
Обврски за аванси, депозити и кауции	39	(8,436)
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести за плата	(2,062)	998
Обврски кон вработените	(1,315)	1,601
Тековни даночни обврски	3,276	(22,087)
Останати краткорочни обврски	0	511
Готовински текови од инвестициони активности	(13,769)	(22,252)
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	(56,985)	(39,786)
Продажба и расход на материјални и нематеријални средства	43,215	17,534
Готовински текови од инвестициони активности	32,682	10,415
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	32,682	10,415
Зголемување/намалување на паричните средства	(18,904)	21,473
Парични средства на почеток на годината	133,051	111,578
Парични средства на крајот на годината	114,146	133,051

Извршен Директор

Сметководител


Бележките кон финансиските извештаи се интегриран дел од финансиските извештаи и треба да се читаат во врска со истите

Консолидиран Извештај за промена на главнината на 31.декември 2021


Позиција	Основна главнина	Задржана добивка/загуба	Добивка/загуба за годината	Резерви	Ревалоризирана вредност	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2021	23,389	341,904	59,099	132,676	3,704	560,773
Промени на капиталот за 2021						
Корекција на грешки од минати периоди		15,251				15,251
Вкупна сеопфатна добивка за годината			100,185			100,185
Трансфер/пренос на задржана добивка		59,099	(59,099)			
Состојба на 31 Декември 2021	23,389	416,254	100,185	132,676	3,704	676,208
Состојба на 1 јануари 2020	23,389	262,291	109,628	95,010	3,704	494,022
Промени на капиталот за 2020						
Корекција на грешки од минати периоди		7,651				7,651
Вкупна сеопфатна добивка за годината			59,099			59,099
Трансфер/пренос на задржана добивка		71,962	(109,628)	37,666		0
Состојба на 31 Декември 2020	23,389	341,904	59,099	132,676	3,704	560,773

Основач на друштвото согласно решението за регистрација се акционери согласно со акционерска книга со вкупна основна главнина од 408,273,00 евра

Извршен Директор




Сметководител



Бележките кон финансиските извештаи се интегриран дел од финансиските извештаи и треба да се читаат во врска со истите

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО**МАТИЧНО ДРУШТВО**

Назив : Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз – извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар

Дејност и вработени:

Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз – извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар регистрирано според решение на Централен регистар на РМ на 14,02,2006. и е еден од капацитетите во Република Македонија за Изградба на други објекти од нискоградба, неспоменати на друго место според Главна шифра 42,99.

Просечен број на вработени во 2021 година: 83

За Сметководствено финансиските услуги е ангажирано ПАРТНЕР КОМ ДОО Гостивар

Седиште:

Седиштето на друштвото се наоѓа на ул Браќа Ѓиноски ББ Гостивар, Гостивар

Матичен број: 5156432

Дејност: 42,99 Изградба на други објекти од нискоградба, неспоменати на друго место

Основачи и одговорност:

Основач на друштвото согласно решението за регистрација се акционери според акционерска книга.

Вкупно издадени акции	1597
Номинална вредност на една акција во евра	255.65
Вкупен номинален капитал во евра	408,273
Број на иматели на акции	21

Акционери со над 5% од вкупниот број на акции:

Акционери со повеќе од 5% од номиналниот акпита	Број на акции	%
Александар Смилковски	1028	64.37%
Друштво за инженеринг, градежништво и трговија Алекс Александар ДООЕЛ	275	17.22%

Овластувањето и одговорноста на друштвото во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување:

- Генерален директор и Извршен член на Одборот на директори Александар Смилковски.

Неизвршни членови на Одборот на директори се Арсеније Лефкоски- Претседател на Одбор на директори, Валентина Смилкоска, Даниела Смилкоска и Филип Смилковски.

ДРУШТВО УЧЕСНИК ВО КОНСОЛИДАЦИЈА

Назив : Друштво за граѓевинарство производњу и инженеринг ПЕЛАГОНИЈА АДГВ д.о.о. Београд – Нови Београд

Дејност и вработени:

Друштво за граѓевинарство производњу и инженеринг ПЕЛАГОНИЈА АДГВ д.о.о. Београд – Нови Београд регистрирано во Република Србија според Решение на Агенцијата за стопански регистри на 13,03,2017. и е еден од капацитетите во Република Србија со претежна дејност: 4120 – Иградња стамбених и нестамбених зграда.

Просечен број на вработени во 2020 година: 0

Седиште:

Седиштето на друштвото се наоѓа на ул Шпанских Бораца бр. 52 спрат IV стан 10, Београд – Нови Београд

Матичен број: 21269247

Основачи и одговорност:

Основач на друштвото согласно решението за регистрација е ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ПРОИЗВОДСТВО И ИНЖЕНЕРИНГ УВОЗ-ИЗВОЗ ПЕЛАГОНИЈА АД ГОСТРИВАР со влог од 100 РСД. .

Овластувањето и одговорноста на друштвото во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување:

-Директор - Александар Смилковски.

ДРУШТВО УЧЕСНИК ВО КОНСОЛИДАЦИЈА

Назив : Приватна установа за социјална заштита на стари лица ПЕЛАМЕД Гостивар

Дејност и вработени:

Приватна установа за социјална заштита на стари лица ПЕЛАМЕД Гостивар е регистрирано во Република Северна Македонија според Решение на на ЦРМ – регистар на други правни лица на 25,06,2021. и е еден од капацитетите во Република Северна Македонија со претежна дејност: 87,30 – Дејности за социјална заштита со сместување на стари и изнемоштени лица.

Просечен број на вработени во 2021 година: 1

Седиште:

Седиштето на друштвото се наоѓа на ул Браќа Ѓиноски бр. 66 Гостивар

Основачи и одговорност:

Основач на друштвото согласно решението за регистрација е ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ПРОИЗВОДСТВО И ИНЖЕНЕРИНГ УВОЗ-ИЗВОЗ ПЕЛАГОНИЈА АД ГОСТРИВАР .

Овластувањето и одговорноста на друштвото во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување:

-Директор - Арсение Левкоски.

ДРУШТВО УЧЕСНИК ВО КОНСОЛИДАЦИЈА

Назив : Друштво за угостителство, туризам и услуги ПЕЛАГОС ДООЕЛ Гостивар

Дејност и вработени:

Друштво за угостителство, туризам и услуги ПЕЛАГОС ДООЕЛ Гостивар е регистрирано во Република Северна Македонија според Решение на на ЦРМ –на 18,05,2021. и е еден од капацитетите во Република Северна Македонија со претежна дејност: 55,10- Хотели и слични објекти за сместување.

Просечен број на вработени во 2021 година: 0

Седиште:

Седиштето на друштвото се наоѓа на ул Браќа Ѓиноски бр. 66 Гостивар

Основачи и одговорност:

Основач на друштвото согласно решението за регистрација е ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ПРОИЗВОДСТВО И ИНЖЕНЕРИНГ УВОЗ-ИЗВОЗ ПЕЛАГОНИЈА АД ГОСТРИВАР со влог од 44,877,400 денари .

Овластувањето и одговорноста на друштвото во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување:

-Директор - Арсение Левкоски.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. Основа за составување на консолидираниите финансискиите извештаи

2.1. Основ за подготвка на консолидираниите финансиски извештаи

Консолидираните Финансиските извештаи, дадени на страниците од 2 до 5 и објаснувачките белешки кон нив, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (во понатамошниот текст сметководствени стандарди прифатени во Република Македонија). Се бара консолидираните финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

Консолидираните Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 година и 31 Декември 2020 година на Друштвото ја презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот на сите организациони единици на територијата на Република Македонија и Република Србија..

Консолидираните Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година. Тековните и споредбените податоци во консолидираните финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година на Друштвото ја презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот на сите организациони единици на територијата на Република Македонија, како и на друштвата кои се во доминантна сопственост (подружници) во земјата и странство.

Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи за друштвото се консолидирани.

2.2. Принципи на консолидација

Консолидацијата на финансиските извештаи на друштвата е извршена на следниот начин:

- Прво, се собираат поединечно салдата на сите позиции на средствата, обврските, капиталот, од билансот на состојба на 31 декември, како и приходите и расходите, од билансот на успех;
- Второ, во целост се елиминираат салдата на побарувањата и обврските на 31 декември, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамките на групацијата;

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И БЕЛЕШКИ ЗА 2021 ГОДИНА

- Трето, во целост се елиминираат салдата на вложувањата на матичното друштво во зависните друштва (подружници) со состојба на 31 декември и салдото на делот од капиталот на тие друштва, кој се однесува на тие вложувања, а остатокот на капиталот, е прикажан во консолидираниот биланс на состојба како малцинско учество;
- Четврто, во целост се елиминираат приходите и расходите кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамките на Групацјата.

2.3. Подружници

Подружници се правни лица каде што матичното друштво има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во тие друштва. Постоенето на и ефектот од поседувањето на гласачката сила се зема во предвид при одредувањето на тоа дали друштвото има контрола над тие правни лица. Вложувањата на друштвото во подружниците се евидентирани во финансиските извештаи на друштвото според нивната набавна вредност.

Подружниците се целосно консолидирани во моментот на воспоставување на контрола над истите од страна на друштвото. Подружниците се исклучуваат од консолидација во моментот на престанок на контрола од страна на друштвото. Приложените консолидирани финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на матичното друштво и на следните подружници:

	2021 % на учество	2020 % на учество
ПЕЛАГОНИЈА ДОО БОЕГРАД	100 %	100 %
ПЕЛАМЕД ГОСТИВАР	100 %	
ПЕЛАГОС ДООЕЛ ГОСТИВАР	100 %	

2.4. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност .

2.5. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.6. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во оценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и оценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 година.

3.1. Приходи

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

3.1.1. Приходите од продажба на производи и услуги

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските рабати.

Приходот се признава во билансот на успех кога:

- На купувачот се пренесени значајни ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите приходите може веродостојно да се измерат;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат односно кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото

- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со трансакцијата може со сигурност да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците

За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.1.3. Приходите од продажба на кредит

Приходите од продажба на кредит се признаваат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

3.1.4. Останатите приходи

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

3.1.5. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики. Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.2. Расходи

3.2.1. Трошоци на реализација и расходи

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштвото се придржува до следните критериуми при признавање на расходите :

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;

- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.2.2. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

Ентитетот ги капитализира трошоците за позајмување кои можат да се припишат на стекнувањето, изградбата или производството на средство кое се квалификува, како дел од набавната вредност на тоа средство. Овие трошоци се капитализираат како дел од набавната вредност на одредено средство кога е веројатно дека тие ќе резултираат во идни економски користи за ентитетот и дека таквите трошоци ќе можат веродостојно да се измерат.

3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2021 и 2020 се како следи:

	2021	2020
ЕУР	61.6270	61.6940
УСД	54.3736	50.2353
ГБП	73.4267	68.3136

3.2.4. Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото. Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Даночната основа за пресметување на данокот на добивка претставува износот на добивката која се утврдува во даночниот биланс. Основата за пресметување на данокот на добивка се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночни от обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди. Искажаниот финансиски резултат од билансот на успех се зголемува за непризнаените расходи и помалку утврдени приходи утврдени со законот за данок на добивка.

Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10%.

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времени разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

3.3. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3.4. Нематеријални и материјални вложувања

3.4.1. Недвижности постројки и опрема

3.4.1.1. Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Последователно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста. Во изминатиот период, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредува сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.4.1.2. Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2020 и 2019 година се следните:

	2021	2021	2020	2020
Недвижности	2.5-10 %	10-40 години	2.5-10 %	10-40 години
Постројки и опрема	10 %	10 години	10 %	10 години
Транспортни средства	10-25 %	4-10 години	10-25 %	4-10 години
Компјутерска опрема	25 %	4 години	25 %	4 години
Канцелариски мебел	20 %	5 години	20 %	5 години

3.4.2. Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина. Почетното мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатени парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на негово стекнување. Последователно, нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација.

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба средството. Стапката на амортизација во 2021 година изнесува 20% годишно (2020:20%).

3.4.3. Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.5. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3.6. Побарувања по основ на продажба и останати побарувања

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност согласно издадени фактури за испорака и монтажа на производите и фактури за извршени услуги, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.7.Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

Потрошокот на сировини и материјали и стоки се води по просечни цени. Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност.

3.8. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва.

3.9. Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположливи за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација). Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.10. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.11. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансисрање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3.12. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени удели.

(2) Откупени сопствени удели

Уделите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (трезорски) удели, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото. Сопствените удели се стекнуваат со нивно откупување со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени удели се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување. Сопствените удели се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање, како и со нетрговски преноси (залог и сл) . Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените удели помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани удели и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од запишаниот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собирот на содружници.

(4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.4. на овие белешки. Во согласност со законските

прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3.13. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

3.14. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3.15. Резервации и неизвесности

(1) Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за

било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

(2) Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.16. Финансиски ризици и управување со финансиски ризици

3.16.1. Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое е сепак ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен. Можниот ефект е даден во табелата подолу.

б) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

б) Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

3.16.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски, и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.16.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

3.16.4. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2020 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

3.16.5. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

3.17. Утврдување на објективна вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други

финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при пазарни услови.

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

3.18. Континуитет

Друштвото постојано врши анализа во однос на принципот на континуитет и не се очекуваат неусогласености и напуштање на работењето или дејноста во наредниот период. Во иднина се очекува зголемување на обемот на работа и продолжување на својата дејност согласно со принципот на континуитет.

Други објаснувачки белешки

Овие белешки се изразени во 000 денари освен ако не е поинаку наведено.

3.19.1. Ризик од финансирање:

	Тековна година	Тековна година
Обврски по кредити	49,388	16,706
Пари и парични еквиваленти	114,146	133,051
Нето обврски (пари)	-64,758	-116,344
Вкупен капитал	676,208	560,773
% на задолженост	-	-

3.19.2. Ризик од девизна валута

	2021	2020	Средства	2021	2020
ЕУР	9	9	897	284	
УСД			-	-	
ГБП			-	-	
	9	9	897	284	

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%	Намалувања за 10%		
	2020	2021	2021	2020
ЕУР	(90)	(28)	90	28
УСД				
ГБП				
Нето Ефект	(90)	(28)	90	28

3.19.3. Кредитен ризик

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2021 е како што следува:

Во (000) денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања			
Доспеани побарувања			
- до 1 година	453,045		453,045
- од 1 до 3 години			
- над 3 години			

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2020 е како што следува:

Во (000) денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања			
Доспеани побарувања			
- до 1 година	326,588		326,588
- од 1 до 3 години			
- над 3 години			

3.19.4. Ризик од промена на каматите

	во илјада денари	
	Тековна година	Тековна година
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
- Парични средства	114,146	133,051
- Побарувања од купувачи	453,045	326,588
- Останати побарувања	21,687	6,369
- Вложувања		
	588,878	466,007
<i>Каматносни со променлива камата</i>		
Каматносни со фиксна камата		
- Дадени позајмици		
	588,878	466,007
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
- Обврски кон добавувачи	279,562	257,141
- Останати тековни обврски	13,613	13,675
	293,174	270,816
<i>Каматносни со променлива камата</i>		
<i>Каматносни со фиксна камата</i>		
- Кредити, Лизинг	49,388	16,706
	49,388	16,706
	342,563	287,522

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 2% поени на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

	Зголемување за 2% поени		Намалување за 2% поени	
	Тековна година	Претходна година	Тековна година	Претходна година
Земени кредити	(988)	(334)	988	334
Дадени кредити	-	-	-	-
	(988)	(334)	988	334

3.19.5. Ризик од ликвидност

	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	114,146				114,146
Купувачи		453,045			453,045
Останати побарувања			21,687		21,687
	114,146	453,045	21,687	-	588,878
Добавувачи		279,562			279,562
Кредити			49,388	-	49,388
Останати обврски			13,613		13,613
	-	279,562	63,001	-	342,563

ПРИХОДИ

	во илјада денари	
4, ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	512,674	360,483
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	15,927	86,917
Приходи од специфично работење на неповрзани друштва	-	1,543
ВКУПНО	528,601	448,943

5, ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	Тековна година	Претходна година
Вишоци	260	-
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	3,718	23,881
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	4,164	-
Останати приходи од работењето	3,469	1,397
ВКУПНО	11,611	25,278

6, ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	Тековна година	Претходна година
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со поврзани друштва	-	49
Приходи од вложувања во поврзани друштва	1,332	-
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	1,632	740
Останати финансиски приходи	-	132
ВКУПНО	2,964	921

РАСХОДИ

	во илјада денари	
7, ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	Тековна година	Претходна година
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	276,498	191,567
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	778	539
Трошоци за енергија (за производство)	10,584	4,495
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	9,424	13,011
Трошоци за резервни делови, и материјали (за производство)	-	90
Трошоци за резервни делови, и материјали (за администрација, управа и продажба)	119	37
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)	1,186	5,233
ВКУПНО	298,588	214,972

8, НАБАВНА ВРЕДНОСТ	Тековна година	Претходна година
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	55,071	85,228
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци	-	225
ВКУПНО	55,071	85,453

9, ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	7,876	4,685
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	841	562
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	10	-
Услуги за одржување и заштита	12,257	15,726
Наем - лизинг	462	396
Комунални услуги	246	295
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	240	186
Останати услуги	2,585	3,443
ВКУПНО	24,518	25,293

10, ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	Тековна година	Претходна година
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	330	193
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	15	27
Плата и надоместоци на плата - бруто (за администрација, управа и продажба)	48,943	49,518
Останати трошоци за вработените	2,308	2,380
ВКУПНО	51.596	52.117

11, ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА	Тековна година	Претходна година
Трошоци за амортизација (за производство)	18,873	19,562
ВКУПНО	18,873	19,562

12, ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО	Тековна година	Претходна година
Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	4,667	4,667
Трошоци за спонзорства и донации	179	82
Трошоци за репрезентација	2,457	2,079
Трошоци за осигурување	3,075	1,406
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	1,044	1,310
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	574	715
Трошоци за користење на права (освен наем)	3,474	1,066
Останати трошоци на работењето	5,872	9,135
ВКУПНО	21,340	20,460

13, ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	Тековна година	Претходна година
Вредносно усогласување (обезвреднување) на материјални средства	-	13,655
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	1,006	4,781
ВКУПНО	1,006	18,436

14, ОСТАНАТИ РАСХОДИ	Тековна година	Претходна година
Загуби врз основа на расходување и загуби од продажба на нематеријални и материјални средства	3,697	301
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	3,210	-
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	1,028	37
Останати расходи од работењето	2,204	246
ВКУПНО	10,138	584

15, ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	Тековна година	Претходна година
Расходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва	488	-
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	24	596
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	1	-
Останати финансиски расходи	-	39
ВКУПНО	513	635

ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА**16. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	Тековна година	Претходна година
Концесии, патенти, лиценци, трговски и услужни марки	797	797
Акумулирана амортизација на нематеријални средства		
Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	- 717	- 637
ВКУПНО	80	159

17. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2021(тековна година)	5,601	64,235	211,642	92,943	374,421
Зголемување		1,523	66,449	6,344	74,317
Намалување	5,601		15,658	21,956	43,215
Салдо на 31 Декември 2021 (тековна година)	-	65,758	262,434	77,332	405,523
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2021 (тековна година)	-	34,203	102,965	-	137,168
Амортизација		57	18,816		18,873
Корекција					-
Намалување			367		367
Салдо на 31 Декември 2021 (тековна година)	-	34,260	121,415	-	155,675
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2021 (тековна година)	-	31,498	141,018	77,332	249,848
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2021 (тековна година)	5,601	30,032	108,677	92,943	237,253
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2020 (тековна година)	5,601	62,447	206,446	73,270	347,765
Зголемување		1,788	22,729	19,673	44,190
Намалување			17,534		17,534
Салдо на 31 Декември 2020 (тековна година)	5,601	64,235	211,642	92,943	374,421
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2020 (тековна година)		25,683	95,501		226,581
Амортизација		8,520	11,042		19,562
Корекција					-
Намалување			3,577		3,577
Салдо на 31 Декември 2020 (тековна година)	-	34,203	102,965	-	137,168
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2020 (тековна година)	5,601	30,032	108,677	92,943	237,253
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2020 (тековна година)	5,601	36,763	110,946	73,270	121,184

18. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Друштвото на 03.03.2017 година има основано Друштво за граѓевинарство производњу и инженеринг ПЕЛАГОНИЈА АДГВ д.о.о. Београд - Нови Београд. Со влог од 100 динери односно 72 денари согласно законодавството на Република Србија

Приватна установа за социјална заштита на стари лица ПЕЛАМЕД Гостивар е регистрирано во Република Северна Македонија според Решение на на ЦРМ – регистар на други правни лица на 25,06,2021. и е еден од капацитетите во Република Северна Македонија со претежна дејност: 87,30 – Дејности за социјална заштита со сместување на стари и изнемоштени лица.

Друштво за угостителство, туризам и услуги ПЕЛАГОС ДООЕЛ Гостивар е регистрирано во Република Северна Македонија според Решение на на ЦРМ –на 18,05,2021. и е еден од капацитетите во Република Северна Македонија со претежна дејност: 55,10- Хотели и слични објекти за сместување.

Основач на друштвото согласно решението за регистрација е ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ПРОИЗВОДСТВО И ИНЖЕНЕРИНГ УВОЗ-ИЗВОЗ ПЕЛАГОНИЈА АД ГОСТРИВАР со влог од 44,877,400 денари кој влог е продаден и купувачот е влезен во вадение со 31,12,2021 година согласно со договорот. Преносот на уделот во ЦРМ е извршен во 2022 година.

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА**19,ЗАЛИХИ**

ЗАЛИХА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ	Тековна година	Претходна година
Суровини и материјали на залиха	14,412	7,383
Суровини и материјали на пат	0	224
ВКУПНО	14,412	7,608
ЗАЛИХА НА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ	Тековна година	Претходна година
Ситен инвентар во употреба	7,074	5,889
Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар, амбалажата и автогумите	- 7,074	- 5,889
ВКУПНО	-	-
ВКУПНО ЗАЛИХИ НА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	14,412	7,608
ЗАЛИХИ НА ПРОИЗВОДСТВО, ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И СТОКИ,		
ПРОИЗВОДСТВО	Тековна година	Претходна година
Производство (изградба) во тек	113,906	45,955
ВКУПНО	113,906	45,955
ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ	Тековна година	Претходна година
Производи на залиха	48,313	72,058
ВКУПНО	48,313	72,058
СТОКИ	Тековна година	Претходна година
Стоки на залиха	3,415	19,338
Стоки во продавница	5	48
Вкалкулиран данок на додадена вредност	-	- 44
Разлика во цени на стоките	- 87	- 87
ВКУПНО	3,333	19,256
ВКУПНО ЗАЛИХИ НА ПРОИЗВОДСТВО, ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И СТОКИ,	165,553	137,269
СЕ ВКУПНО ЗАЛИХИ	179,965	144,876

АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

20, АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ	Тековна година	Претходна година
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	19,095	-
ВКУПНО	19,095	-

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА , ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОБАРУВАЊА

21, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	Тековна година	Претходна година
Парични средства на трансакциски сметки во денари	93,656	131,825
Парични средства во благајна	119	6
Девизни сметки	20,371	1,219
ВКУПНО	114,146	133,051

22, ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	439,880	332,518
Побарувања од купувачи во странство	570	570
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	- 6,500	- 6,500
ВКУПНО	433,950	326,588

23, ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ	Тековна година	Претходна година
Данок на додадена вредност	20,050	4,607
ВКУПНО	20,050	4,607

24, ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	Тековна година	Претходна година
Побарувања од вработените за повеќе исплатена плата и надоместоци на плата и други примања	433	557
Останати побарувања од вработените	1,205	1,205
ВКУПНО	1,637	1,761

ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА И ОБВРСКИ

25, ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	Тековна година	Претходна година
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство	49,388	16,706
ВКУПНО	49,388	16,706

Друштвото има Договор со Европска Инвестициона Банка од 30.06.2020 за кредит за програмата за помош од последиците од КОВИД 19 во износ од 12,339.000 денари. Состојбата на кредитот на 31.12.2021 година изнесува 10.864.967,00 денари.

Друштвото има Договор со Прокредит Банка АД Скопје за наменски кредити во износ од 28.000.000 денари со 3 % камата и рок на враќање до 15.07.2022 година. Состојбата на кредитот на 31.12.2021 година изнесува 1,768,283.00 денари. Тековниот дел од долгорочниот кредит изнесува 1,768,283.00 денари.

Друштвото има Договор со Прокредит Банка АД Скопје на 31.03.2021 за наменски кредити во износ од 450.000 EUR со 3.6 % камата и рок на враќање до 04.03.2026 година. Состојбата на кредитот на 31.12.2021 година изнесува 24.280.724.00 денари. Тековниот дел од долгорочниот кредит изнесува 6.160.824,00 денари.

Друштвото има Договор со Прокредит Банка АД Скопје на 31.03.2021 за наменски кредити во износ од 13.000.000.00 денари со 3.5 % камата и рок на враќање до 04.03.2026 година. Состојбата на кредитот на 31.12.2021 година изнесува 12.474.489.00 денари. Тековниот дел од долгорочниот кредит изнесува 2,824,788,00 денари.

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

26, КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ	Тековна година	Претходна година
Обврски спрема добавувачи во земјата	273,674	256,328
Обврски спрема добавувачи од странство	5,887	813
ВКУПНО	279,562	257,141

27, КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	Тековна година	Претходна година
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	1,180	1,141
ВКУПНО	1,180	1,141

28, КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	Тековна година	Претходна година
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	3,373	614
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	1,281	3,343
Обврски за персонален данок на доход	848	331
ВКУПНО	5,501	4,288

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И БЕЛЕШКИ ЗА 2021 ГОДИНА

29, ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ	Тековна година	Претходна година
Обврски за плата и надоместоци на плата	7,112	8,372
Обврски за надоместоци на трошоците на вработените	- 8	- 8
Останати обврски спрема вработените врз основа на колективни договори	61	61
Останати обврски спрема вработените	- 333	- 279
ВКУПНО	6,832	8,147

30, ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И КРАТКОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА	Тековна година	Претходна година
Обврски за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	7	7
ВКУПНО	7	7

31, ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИ ПЕРИОДИ (ПВР)	Тековна година	Претходна година
Останати пасивни временски разграничувања	91	91
ВКУПНО	91	91

32. Поврзани странки

Назив	Вид на поврзаност (друштво во сопственост на диракторот, мнозинска сопственост на акционерите, раководството, вработените , итн)	Вид на деловниот однос (купувач, добавувач, кредитор и сл.)	Салдо на 01.01.2021 (во 000 денари)	Должи	Побарува	Салдо на 31.12.2021 (во 000денари)
Друштво за инженеринг, градежништво и трговија Алекс Александар ДООЕЛ	Друштво основано од мнозински акционер и акционер	купувач	242	339	242	338
Друштво за инженеринг, градежништво и трговија Алекс Александар ДООЕЛ	Друштво основано од мнозински акционер и акционер	добавувач	83,884	4,550	708	80,042
Александар Смилкоски	Акционер и Извршен член на одбор на директори	добавувач	7	3,312	3,319	7

33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

СУДСКИ СПОРОВИ

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековни спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

34. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2021 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.